



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Понеделник, 1 февруари 1965  
Скопје  
Број 3                      Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

7.

На основа член 31 од Законот за подрачјата на општините на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Републичкиот секретар за буџет и организација на управата донесува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕТО НА АРХИВИТЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ ОПШТИНИ И НА ОКОЛИИТЕ КАКО И ЗА СТАВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА И НИВНИТЕ ФОНДОВИ

#### I

1. Собранијата на поранешните општини, околии и на нивните фондови, на начин одреден со ова упатство ќе ги предадат: архивите на свршените предмети, свршените предмети од паричната архива, несвршените предмети и службените книги.

Собранијата на општините во чии состав влегува седиштето на собранието на поранешната општина, односно околија и нивните фондови, со службениците и работниците ќе постапат на начин одреден со Законот за подрачјата на општините на Социјалистичка Република Македонија и ова упатство.

2. Примопредавањето на архивите и другите предмети во смисол на ова упатство се врши комисииски.

Комисијата за предавање и комисијата за преземање ја одредува секретарот на собранието на поранешната општина, односно секретарот на собранието на општината во чии состав влегува седиштето на собранието на поранешната општина. Во комисијата за предавање задолжително се определува и службеник на историски архив.

Комисијата за предавање на архивите на околско собрание ја одредува секретарот на собранието.

Со работата на комисијата раководи претседател на комисијата.

3. За примопредавањето на предметите од точка 1 од ова упатство задолжително се составува записник. Кон записникот се приложува списокот на предметите што се предаваат, односно преземаат. Записникот и списоките се позрзуваат заедно со пршивување и запечатување со црвен восок.

Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата што ги предава и комисијата што ги презема предметите.

4. Секретарите на собранијата, на поранешните општини и на околииите ќе обезбедат да се доведат во ажурна состојба сите евиденции за свршените предмети (деловодникот, регистерот и др.), предметите да се комплетираат, фасцикулираат и во секој поглед да се подредат, а несвршените предмети кои се предаваат на собранието на општината според нивната месна надлежност да се разведат во деловодникот. При средување на архивата никаков акт или прилог не смее да се уништува.

#### II. Начин на предавање и преземање на архивите

5. Комисијата за предавање, на собранието на поранешната општина, ќе состави список на свршените предмети најдоцна до 28 февруари 1965 година. Предметите се внесуваат во списокот по хронолошки ред, по години со впишување на основните броеви од деловодникот во списокот за оние предмети што се предаваат како свршени.

Архивата на свршените предмети ќе ја прими комисијата за преземање на собранието на општината во чии состав влегува седиштето на собранието на поранешната општина. Комисијата ќе ја преземз и евиденцијата на овие предмети.

Примопредавањето на архивата и нивната евиденција ќе се изврши со записник во време од 1 до 10 март оваа година заклучно.

6. Општинските собранија се должни да го обезбедат чувањето на преземената архива и нејзината евиденција, согласно постојните прописи да ја средат и одредат работник кој ќе се грижи за нужното чување и ползување од страна на заинтересираните органи, правни и физички лица.

За подобро чување и полесно ползување на архивата општинското собрание ќе обезбеди погодна просторија за сместување на архивата.

#### III. Предавање и преземање на парична архива

7. Комисиите за предавање, на собранијата на поранешните општини и околии, ќе состават список на сите свршени предмети од паричната архива што се наоѓа во сметководството со сите документи што им припаѓаат на тие предмети најдоцна до 30 март о. г. заклучно. Предметите ќе се внесуваат во списокот по хронолошки ред и по години со впишување во списокот покрај бројот од деловодникот и поблиската ознака на евиденцијата.

Свршените предмети од паричната архива и евиденцијата ќе ги преземе во целост комисијата на собранието на општината во чии состав влегува

седиштето на собранието на поранешната општина односно околија.

Примопредавањето на свршените предмети од паричната архива и нивната евиденција ќе се изврши со записник во времето од 1 до 5 април о. г. заклучно.

8. Општинските собранија се должни да го обезбедат чувањето на преземените свршени предмети од паричната архива и нивната евиденција и тсa одделно од останатите архиви.

#### IV. Начин на предавање и преземање на архивите и службените книги на фондовите

9. Архивите и службените книги на фондовите на поранешните општини и околии ги презема комисијата за прием на собранието на општината односно фондот на чие подрачје е нивното седиште. Во останалото аналогно ќе се применуваат одредбите од ова упатство за начинот на предавањето и преземањето на архивите, паричната архива, несвршените предмети и службените книги.

#### - V. Предавање и преземање на несвршени предмети

10. Комисијата за предавање на собранието на поранешната општина ќе состави список на сите несвршени предмети според месната надлежност на собранието на општината што треба предметите да ги преземе. Во списокот ќе се внесат по хронолошки ред основните броеви од деловодникот, врската на предметот (жалба, молба и др.), името на странката и ознаката дока предметот е разведен во деловодникот на собранието на поранешната општина. Во деловодникот (рубриката: „развод“) на собранието на поранешната општина се забележува општинското собрание кое предметот го презема.

Приемот на предметите од претходниот став го врши комисијата за преземање на општинското собрание според месната надлежност. Примопредавањето на несвршените предмети ќе се изврши во времето од 1 до 5 февруари о. г. заклучно.

Преземените несвршени предмети општинските собранија ќе ги заведат во своите евидентни книги (делсводник и др.) и понатака ќе ги водат под свој основен број.

#### VI. Предавање и преземање на архивите и несвршените предмети на околските собранија

11. Архивите, несвршените предмети и службените книги на околските собранија ќе ги преземе одделна комисија на собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на околското собрание на начин предвиден во точка 3, 4, 5, 7 и 10 од ова упатство. На ист начин ќе постапат со несвршените предмети и републичките органи што ќе ги преземат несвршените предмети од околските собранија.

Свршените предмети на дисциплинските судови на околските собранија ќе ги преземе комисијата од претходниот став. За примопредавањето ќе се сочини записник.

#### VII. Располагање со службеници и работници на поранешните општини и околски собранија и фондови

12. Секретарот на собранието на новообразуваната општина ќе донесе решение за преземање на секој службеник и работник и со истото решение врши привремен распоред на работно место.

За службениците и работниците што не ќе бидат распоредени на работно место се донесува решение дека се преземаат во собранието на новообразуваната општина и со истото решение се одлучува дека се ставаат на располагање на собранието на општината според член 211 од Законот за јавните службеници. На ист начин ќе се постапи со службениците и работниците на фондовите што ги преземаат општинските собранија.

13. Секретарот на Собранието на поранешната општина е должен со денот на влегувањето во сила на Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија, досијата и персоналните листови со сите документи за движењето во службата за службениците и работниците уредно да ги предаде на секретарот на собранието на новообразуваната општина. За примопредавањето ќе се сочини записник.

Досијата и персоналните листови со сите документи за движењето во службата за службениците и работниците на собранието на околии што не ќе бидат преземени и распоредени на работни места во општинските собранија или запослени кај друг орган, установа и организација се предаваат на Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата со денот на влегувањето во сила на Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија, на начин одреден во претходниот став.

15. Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 04/69

27 јануари 1965 година

Скопје

Републички секретар  
за буџет и организација на управата,  
**Александар Крстевски, с. р.**

#### 8.

На основа чл. 31 став 2 и 5 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија бр. 2/65), Републичкиот секретар за финансии донесува

### У П А Т С Т В О ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНОВИТЕ 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 29 И 30 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

При предавањето односно примањето на недвижниот и движниот имот во општествена сопственост и средствата по буџетите и фондовите што по Законот за подрачјата на општините во Соци-

јалистичка Република Македонија преминале од поранешните општини и околии на новообразуваните општини. Ке се постапува според одредбите од ова упатство.

#### I — Кон членот 10

1. Предавањето на недвижните имоти во општествена сопственост (управни згради и други градежни објекти и недвижности) што поранешните општини непосредно ги користеле во врска со вршењето на нивните функции и задачи, ќе се изврши на основа на записник што заеднички го составуваат и го потпишуваат комисиите на собранieto на поранешната и на новообразуваната општина. Предавањето односно примањето на недвижностите ќе се изврши со сравнување на фактичката положба со положбата во книгата и картоните на недвижниот имот што поранешната општина ги водела според Упатството за водење евиденција за имотот со кој управуваат државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/61).

Со примопредавањето на недвижностите ед предниот став новообразуваната општина ќе ги преземе од поранешната општина книгата и картоните за тие недвижности според обрасците ЕИ-1 и ЕИ-2 и тоа ќе го констатира во записникот. Ако подрачјето на поранешната општина влегло во состав на подрачјата на повеќе општини, општината во чиј состав влегло седиштето на поранешната општина, ја презема книгата на недвижниот имот и картоните ЕИ-2 за објектите од своето подрачје, а другите новообразувани општини ги преземаат само картоните ЕИ-2 за објектите од своето подрачје.

2. Предавањето на инвентарот, ситниот инвентар и потрошниот материјал ќе се изврши на основа на записник што заеднички го составуваат и потпишуваат комисиите од точката 1 оддел I од ова упатство. Предавањето ќе се изврши со сравнување на фактичката положба со книгите и картоните на инвентарот, ситниот инвентар и потрошниот материјал што поранешната општина ги водела според одредбите на Упатството за водење евиденција за имотот со кој управуваат државните органи.

Со примопредавањето на имотот од претходниот став новообразуваната општина ќе ги преземе од поранешната општина книгите и картоните за тој имот. Ако подрачјето на поранешната општина влегло во состав на подрачјата на повеќе општини, примопредавањето на овој имот ќе се изврши помеѓу комисијата на поранешната општина и заедничката комисија на новообразуваните општини. Заедничката комисија ќе изврши расподелба на примениот имот помеѓу новообразуваните општини. Ако при расподелбата се појави спор истиот ќе се изнесе пред заедничката комисија од членот 10 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија.

3. Комисијата од точката 1 и точката 2 став 1 на овој оддел се состои од три члена и ја формира претседателот на собранieto на поранешната општина односно на новообразуваната општина.

Во заедничката комисија од точката 2 став 2 на овој оддел претседателите на собранieto на новообразуваните општини именуваат по два члена

а решение за формирањето на оваа комисија донесува претседателот на новообразуваната општина во чие подрачје влегло седиштето на поранешната општина.

4. Предавањето односно преземањето на сите обработливи и необработливи земјишта, градежни земјишта и сите згради, постројки и други објекти што се наоѓаат на нив и што, по било кој основ, станале општествена сопственост а за кои правото на управување и користење не е пренесено на други корисници (селско-стопански организации, установи и сл.) ќе се изврши со примопредавањето на книгите за водење евиденција и збирката на исправи што собранieto на општините се должни да ги водат по одредбите на Правилникот за водење евиденција на селскостопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 42/63) и Одлуката за евиденција на недвижниот општонароден имот („Службен весник на НРМ“, бр. 1/55).

Ако подрачјето на поранешната општина влегло во состав на подрачјата на повеќе новообразувани општини, примопредавањето на книгите за водење евиденција и збирката на исправи ќе се изврши на тој начин што овие книги ќе ги преземе новообразуваната општина во чиј состав влегло седиштето на поранешната општина, а другите новообразувани општини за недвижностите што се наоѓаат на нивното подрачје ги преземаат изводите од тие книги што се однесуваат на овие недвижности, заедно со соодветниот дел од збирката на исправи.

Имотно-правните служби на поранешните општини должни се благовремено да ги изготвят изводите споменати во претходниот став.

Документацијата за недвижностите што биле доделени на користење на одделни корисници (селско-стопански организации, установи и сл.) ќе им се предаде на новообразуваните општини на чие подрачје се наоѓа седиштето на корисникот.

Предавањето односно преземањето на евиденцијата за недвижностите од оваа точка ќе го изврши комисијата од точката 3 став 1 на овој оддел.

#### II — Кон член 15

Расподелбата и предавањето односно преземањето на приходите и извршените расходи по буџетите на поранешните општини за времето од 1 до 31 јануари 1965 година, како и на обврските создадени во тој период, ќе се изврши комисијски и со записник, а на база на податоците од документацијата и буџетската евиденција на поранешната општина и евиденцијата на службата на општественото книговодство.

Формирањето на комисиите од претходниот став и нивната работа ќе се изврши аналогно на начинот од точката 2 и 3 став 1 на одделот I на ова упатство, а по критериумот од ставот 2 на членот 15 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија.

Средствата на посебната буџетска резерва, резервниот фонд, како и разните средства на посебни депозити и други сметки, со кои поранешните општини располагале самостојно, со положба на 31 јануари 1965 година ќе се расподелат и

предадат односно преземат од страна на новообразуваните општини по одредбите на претходниот став.

### III — Кон членот 16

1. Органот на управата односно советот надлежен за работите на буџетот на новообразуваната општина на чие подрачје се наоѓало седиштето на поранешната општина, на основа на преземената евиденција и документација за извршување на буџетот на поранешната општина, ќе го изготви односно утврди предлогот на завршната сметка за извршување на буџетот за 1964 година на поранешната општина на начин и во рокот определен со Упатството за составување на завршната сметка за извршување на буџетот на општествено-политичките заедници за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/ ).

Советот од претходниот став е должен предлогот на завршната сметка на поранешната општина да му го достави на одобрување на собранieto на новообразуваната општина, односно на новообразуваните општини, како и на надлежната филијала на Службата за општествено книговодство заради преглед.

2. Завршната даночна сметка за 1964 година на поранешната општина ќе ја изготви службата за приходи на новообразуваната општина кон која е приклучен поголемиот дел од селата на поранешната и новообразуваната општина која ја презела целата книговодствена документација.

Службата за приходи на новообразуваната општина од претходниот став, по одобрувањето на завршната даночна сметка, личните сметки на даночните обврзници од селата што се приклучени кон други новообразувани општини, ќе им ги предаде на тие општини.

3. Распоредите за извршениот облог на даночите и другите давачки и евиденцијата за даночните обврзници, доколку тие се составени по села, ќе им се предадат на новообразуваните општини кон кои се приклучени односните села.

Ако распоредите и евиденцијата од претходниот став не се составени по села, оригиналните распореди и евиденцијата за 1963 и 1964 година, како и за поранешните години во целост ќе и се предадат на новообразуваната општина кон која е приклучен поголемиот број од селата на поранешната општина, а за помалиот број на селата што се приклучени кон други новообразувани општини ќе се направат преписи од распоредите и евиденцијата само за 1963 и 1964 година и ќе им се предадат на односните општини.

4. Личните сметки на даночните обврзници на кои се книжени задолжувањата и оддолжувањата до крајот на 1964 година, салдирали со состојбата на 31. XII. 1964 година, со посебен попис на истите одвоено по села, со сета останала книговодствена документација како и завршните сметки за минатите години ќе и се предадат на новообразуваната општина кон која е приклучен поголемиот број од селата на поранешната општина, а на другите новообразувани општини кон кои е приклучен помалиот број од селата на поранешната општина, ќе им се предаде само еден примерок од пописот

на личните даночни сметки со положба на 31. XII. 1964 година за отварање на нова картотека.

5. Добиените известии од банката за извршените уплати во месец јануари 1965 година, што не се пренесени на сметката на поранешната општина, ќе се поделат по села и ќе и се предадат на онаа новообразуваната општина кон чие подрачје се припојуваат тие села а според следниот образец:

Датум на известување	Број на изводот	Износ (р) на извест. по изводот	Известиија распоредите по општини					
			Општина „А“	Општина „В“	Општина „С“	Општина „Д“		
			Вр. на извест. стипата	Износ во дин.	Број на извест.	Износ во дин.	Број на извест	Износ во динарц

Од овој образец, со соодветните известиија, ќе им се предаде по еден примерок на новообразуваните општини кон кои се приклучени односните села. Изводите од банката, заедно со по еден примерок од образецот, ќе и се предадат на новообразуваната општина кон која е приклучен поголемиот број на селата од поранешната општина односно на општината на која и е предадена целокупната книговодствена документација и завршните сметки од минатите години.

Предавањето односно преземањето на евиденцијата и документацијата од точката 2 на овој оддел ќе се изврши записнички од страна на комисија што ги образуваат претседателите на комисијата на поранешната и заинтересираните новообразувани општини.

### IV — Кон членот 17

Предавањето, распределбата и преземањето на средствата, заедно со правата и обврските на фондовите, помеѓу поранешните и новообразуваните општини, со положба на 31 јануари 1965 година, ќе се изврши записнички од комисиите формирани од органите на управувањето на соодветните фондови, а на основа на податоците од документацијата и евиденцијата на секој одделен фонд и евиденцијата на службата на општественото книговодство.

Ако подрачјето на поранешната општина влегло во состав на подрачјата на повеќе новообразувани општини, предавањето, распределбата и преземањето на средствата, заедно со правата и обврските, ќе се изврши преку заедничка комисија што ја формира претседателот на новообразуваната општина кон чие подрачје е приклучено седиштето на поранешната општина, а во која заинтересираните фондови делегираат еднаков број на членови.

Ако заедничката комисија од претходниот став не постигне согласност при распределбата на средствата, правата и обврските на фондовите на поранешните општини, спорот ќе го изнесе пред заедничката комисија од чл. 10 на Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија.

Ако новообразуваната општина нема соодветен фонд што би ги презел средствата и обврските во смисол на претходните ставови, претседателот на собранието на таа општина формира комисија, која ќе ги преземе средствата и обврските од фондот на поранешната општина со тоа што средствата ќе ги пренесе на посебна сметка.

#### V — Кон член 22 и 26

Предавањето односно преземањето на недвижните имоти во општествена сопственост (управни згради и други градежни објекти и недвижности) што органите на поранешната околица непосредно ги користеле во врска со вршењето на нивните функции и задачи, ќе се изврши записнички помеѓу комисијата на поранешната околица што ја формира претседателот на собранието на околицата и комисијата на новообразуваната општина на чие подрачје се наоѓа недвижниот имот а сходно одредбите на точката 1 на одделот I од ова упатство.

Со примопредавањето на недвижностите од предниот став, новообразуваната општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на поранешната околица ќе ги преземе книгата и картоните за недвижностите што ги презела. Ако има недвижности што се распоредени и на други новообразувани општини, картоните за тие недвижности ќе им се предадат на односните општини.

Предавањето односно преземањето на распоредениот инвентар од членот 26 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија ќе се изврши записнички помеѓу комисијата на поранешната околица и комисијата што ја формира претседателот на собранието на новообразуваната општина.

Целокупната евиденција и документацијата за инвентарот од претходниот став ќе ја преземе новообразуваната општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на поранешната околица.

#### VI — Кон членот 23 став 3

Органот на управата односно советот надлежен за работите на буџетот на новообразуваната општина во седиштето на околицата, на основа на преземената евиденција и документацијата за извршување на буџетот на околицата за 1964 година, во поглед на изготвувањето односно утврдувањето предлогот на завршната сметка за извршување на буџетот на околицата за 1964 година, ќе постапи аналогно на одредбите во ставот 1 оддел III од ова упатство.

Целокупната евиденција и документацијата во врска со извршувањето на буџетот на околицата ќе ја преземе органот на управата надлежен за работите на буџетот на новообразуваната општина во седиштето на поранешната околица.

#### VII — Кон членот 29

Преземањето на средствата заедно со правата и обврските на фондовите на поранешната околица ќе се изврши записнички помеѓу комисиите на соодветните фондови на новообразуваните општини и комисијата од членот 28 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија, а на основа на податоците од документацијата и евиденцијата на секој од-

делен фонд и евиденцијата на службата на општественото книговодство.

Ако новообразуваната општина нема соодветен фонд што би ги презел средствата на обврските на фондот на поранешната околица, преземањето на средствата и обврските ќе го изврши комисијата што ќе ја формира претседателот на собранието на новообразуваната општина со тоа што средствата ќе ги пренесе на посебна сметка.

#### VIII

Со 31 јануари 1965 година се смета дека престанала функцијата и правото на органите и службените лица во врска со извршувањето на буџетите и располагањето со средствата на фондовите и по други сметки со кои располагале поранешните општини и околии, како и во однос на недвижниот и движниот имот.

Новообразуваната општина и органите на управувањето на нивните фондови ќе ги известат индивидуално побарувачите и обврзниците на сите нивни права и обврски преземени од поранешните општини и околии и од нивните фондови.

Сите записници за примопредавање и распределба на средствата што ќе се изготват по одредбите на ова упатство ќе се составуваат во по еден примерок за заинтересираните новообразувани општини и за Републичкиот секретаријат за финансии.

#### IX

Ова упатство влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-57/1

27 јануари 1965 година

Скопје

Републички секретар за финансии,  
Илија Спировски, с. р.

## Ојласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-21204/1 од 2 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Христовска Блага, родена на 28 март 1930 година во село Работинци, Скопска околица, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Костовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (10)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-18227/1 од 28 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Хусоски Златко, роден на 28. XI 1959 година во град Прилеп, од родители: татко Хусоски Дестан и мајка Хусоска Адила, со стално место на живеење во град Кичево, Охридска околица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Веџија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (12)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-20321 од 23 ноември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Стојчева Марика, родена на ден 1 ноември 1942 година во Битола, од родители: татко Ѓорѓи и мајка Фанија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Марија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (13)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16795/1 од 2 декември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Далипоски Медаит, роден на ден 7 јули 1930 година во село Колибари, Охридска околина, од родители: татко Азем и мајка Зејна, со стално место на живеење во село Колибари, Охридска околина, така што во иднина личното име ќе му гласи **Цемаилоски Цевит**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (14)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16620/1 од 10 ноември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Парталов Ефтим, роден на 17 март 1918 година во Валандово, Титоввешка околина, од татко Парталов Ристо и мајка Катина, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Николов Ефтим**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (15)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-22169/1 од 10 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Баневски Боне, роден на 22 јули 1936 година во град Скопје, од татко Цветко и мајка Васка. Промената на фамилијарното име на Баневски Боне се протегнува и на неговите малолетни деца и тоа:

1. Баневски Марјан, роден на ден 25 април 1957 година во град Скопје и

2. Баневска Соња, родена на ден 17 јули 1964 година во град Скопје.

Именованиот и малолетните му деца за иднина ќе се служат со новото фамилијарно име **Боневски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (16)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-22168/1 од 10 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Баневска Надежда, родена на ден 23 септември 1936 година во град Скопје, од татко Лозан и мајка Лена, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Боневска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (17)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-19389/1 од 10 ноември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Белули Нешат, роден на ден 8 септември 1937 година во село Новаке, Тетовска околина, од татко Целадин и мајка Сафије, така што во иднина личното име ќе му гласи **Изаири Лутфи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (18)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-21011/1 од 2 декември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Михајлов Вељко, роден на 5 април 1939 година во село Отовица, Титоввешка околина, од татко Славко и мајка Драга, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Велимир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (19)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-22091/1 од 8 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ивановски Трајан, роден на 1 јули 1943 година во село Вардино, Битолска околина, од татко Илија и мајка Митра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тасевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (20)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20417 од 15 декември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Смиљчевска Митра, родена на 29 март 1941 година во село Кучково, Скопска околина, од татко Китан и мајка Петра, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Мица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (21)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-21284/1 од 2 декември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Цветковски Росте, роден 1904 година во село Кукуречани, Битолска околина, од татко Мито и мајка Зоја, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дрогришки Ристе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (22)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-21664/1 од 2 декември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Арсовски Стојадин, роден на ден 30 октомври 1929 година во село Стрновац, Кумановска околина, од татко Стојча и мајка Цена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Коста**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (23)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-21890/1-64, ја одобри промената на фамилијарното име на Василев Петар, роден на 20 февруари 1920 година во

Струмица, од татко Панде и мајка Велика, така што, во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Соксолов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (25)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23309/1 од 23 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Скубески Томислав, роден на 4 април 1938 година во Прилеп, од татко Кири и мајка Даница, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (26)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 22326/1 од 10 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дошљаки Риза, роден на 3 март 1929 година во село Вртекица, Приштина, од татко Дошљаки Ислам и мајка Дошљаки Гиере, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Мусли Риза**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (27)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-22657 од 14 декември 1964 година ја одобри промената на роденото име на Мачковски Божин, роден на ден 3 февруари 1920 година во село Буково, Општина Битола, од родители: татко Ѓорѓи и мајка Ана така што во иднина роденото име ќе му гласи **Тодор**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (28)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-22656 од 14 декември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Мрскоски Вангел, роден на ден 6 април 1922 година во село Буково, Општина Битола, од родители: татко Михајло и мајка Митра, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Пандо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (29)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23563 од 28 декември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Калевски Бозивоје, роден на ден 14 февруари 1917 година во село Цер, Охридска околина, од родители: татко Симјан и мајка Благуна, така што во иднина личното име ќе му гласи **Демазетовски Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (30)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23455 од 24 декември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Ѓорѓиевски Михајло, роден на 5 ноември 1936 година во село Велмевци, Охридска

околина, од родители: татко Трајан и мајка Јованка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стојановски Мишко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (31)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-19811/1 од 16 ноември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Јованоска Марија, родена на 12 септември 1948 година во Прилеп, од татко Благоја и мајка Љуба, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Олга**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (32)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје тужителот Даскалов Димитров Благоја, од Горче Петров, ул. „Нов живот“, поднесе тужба против тужената Даскалова, мсминско Поп Николоза Хрисула, сега во неизвесност и со непознато место на живеење за развод на бракот.

Бидејќи местожителството на тужената е непознато се псвикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата сегашна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде поставен старател, кој ќе ја застапува на расправата на нејзин трошок.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 976/64. (11)

## РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 01-14301/1 од 8. X. 1964 година, запишана е во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр 44, установата под назив: **Осколно училиште „Невена Георгиева — Дуња“ — Скопје**. Предмет на работењето на училиштето е: основно образование и воспитување на ученици кои подлежат на задолжително школување од 7—15 години возраст односно од I—VIII одделение.

Училиштето е основано од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, со решението број 280 од 26. II. 1964 година.

Орган надлежен за работите и задачите на училиштето е Советот за просвета на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Училиштето ќе го застапува и потпишува Петро Стојковски, управител.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје. (9)

На основа решението на Отсекот за општествени служби на Собранието на општината Брод Мачедонски број 04-3727/1 од 25. XI. 1964 година, е запишана во регистарот на здравствените установи, книга I, страна 9, реден број 4, установата

под назив: **Здравствен дом во Брод Македонски**. Предмет на работењето на здравствениот дом е давање на здравствена заштита на осигурените лица од подрачјето на Бродска општина.

Здравствениот дом е основан со решението на Собранието на општината Брод Македонски бр. 03-2969/1 од 23. IX. 1964 година.

Орган надлежен за работите и задачите на здравствениот дом е Отсекот за општествени служби при Собранието на општината Брод Македонски.

Здравствениот дом ќе биде застапуван и потпишуван од управителот д-р Стеван Јованоски и книговодителот Лазески Драгомир.

Од Собранието на општината Брод Македонски, бр. 04-3727/1. (8)

На основа решението на Собранието на општината Драчево број 02-1 од 4. I. 1965 година, запишана е во регистарот на здравствените установи под ред. број 1, установата под назив: **Здравствен дом — Драчево**. Предмет на работењето на установата е: да врши здравствени услуги на населението на подрачјето на општината Драчево.

Здравствениот дом е основан со решението на Собранието на општината Драчево број 01-3789/1 од 4. VIII. 1964 година.

Здравствениот дом ќе го потпишува в. д. управникот Јаковски Љубомир, лекар, во границите на овластувањето.

Од Собранието на општината Драчево, бр. 02-1/65. (15)

## ЛИКВИДАЦИЈА

Со решение на Собранието на општината Ресен број 01-10180 од 28. XI. 1964 година над Прехранбениот комбинат „Преспанка“ — Ресен е докрената постапка за редовна ликвидација.

За спроведување постапката на ликвидацијата е именувана Ликвидациона управа во состав:

- Дорче Божиновски, за претседател,
- Иван Спиревски, за член, и
- Крсте Јовановски, за член.

Се покануваат поверителите и должниците на Прехранбениот комбинат „Преспанка“ во ликвидација, да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, ги пријават своите побарувања, односно долгувања спрема Прехранбениот комбинат „Преспанка“ — Ресен.

Од Ликвидационата комисија (11)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 810, страна 801, книга Е1, е запишана под фирма: Конфекциона фабрика „Гуро Салај“ од Лесковац — Продавница во Скопје, улица „Белградска“ бр. 34. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на лесна и тешка конфекција што ја произведува фабриката, а како дополнување продажба на трикотажна стока произведена од други претпријатија.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Конфекционата фабрика „Гуро Салај“ — Лесковац, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-3816 од 14. XI. 1963 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Урушев Никола, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 738/63. (21)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, книга П, е запишан под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск во Скопје (Населба „Карпош“ II). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на слаткарски производи и сл. што се дел од предметот на работата на претпријатието.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-11596 од 18. XII. 1963 година.

Раководител на киоскот е Анка Дуковска.

Киоскот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 804/63. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 637, страна 931, книга П, е запишан под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск во Скопје (Населба „Тавталици“). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на слаткарски производи и сл. што се дел од предметот на работата на претпријатието.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-11595 од 18. XII. 1963 година.

Раководител на киоскот е Раде Ангеловски.

Киоскот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 805/63. (23)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, книга П, е запишан под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск во Скопје (Населба „Карпош“ II) Предмет на работењето на киоскот е: продажба на слаткарски производи и слично што се дел од предметот на работата на претпријатието.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-11597 од 18. XII. 1963 година.

Раководител на киоскот е Живка Треневска.



Киоскот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 806/63. (24)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, е запишан под фирма Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск во Скопје на аголот на улица „Иво Рибар Лола“ и улица „557“ б.б. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на слаткарски производи и сл. што се дел на предметот на работата на претпријатието.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-11594 од 18. XII. 1963 година.

Раководител на киоскот е Милутин Стојановски.

Киоскот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 807/63. (25)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 812, страна 813, книга III, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо „Јошаница“ од Нови Пазар — Стовариште во Скопје, ул. „Илија Илиевски“ б.б. (Зоолошка градина) Предмет на работењето на стовариштето е: трговија на големо и мало со граѓа, градежен материјал, огрев и огревно дрво, санитарни и инсталациони материјали, намештај, црна и обоена металургија од гранката 114 и 115 и електроматеријали од гранката 119.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Јошаница“ — Нови Пазар, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-5129 од 17. X. 1963 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Петровски Страхил, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 646/63. (26)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 437, страна 591, книга II, е запишано под фирма: Земјоделско стопанство „Гевгелиско Поле“ — Гевгелија. Предмет на работењето на стопанството е: земјоделско производство, сточарско производство и пласман на своите производи.

Стопанството е основано од Собранието на општината Гевгелија, со решението број 03-5307/1 од 27. XI. 1963 година.

Стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Благоја Ристов, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 802/63. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 266, страна 1027, книга I, е запишано под фирма: Претпријатие за прикажување на филмови „Градски кина“ — Куманово. Предмет на работењето на претпријатието е: прикажување на филмови.

Претпријатието е основано од Собранието на општината Куманово, со решението број 23695/1 од 18. XI. 1963 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Благоје Богдановски, в.д. директор, од Куманово, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 746/63. (113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 789, страна 627, книга III, е запишан под фирма: Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електро-Македонија“ од Скопје — Производен погон во Куманово со самостојна пресметка на доход. Предмет на работењето на погонот е: купување и продажба на електрична енергија; експлоатација и одржување на електроенергетски постројки; производство на електрична енергија во електрични централа; изградба, реконструкција и ремонт на електроенергетски објекти и електрични инсталации; изработка, поправка и контрола на електроенергетски постројки, опрема, уреди и инструменти; електроинсталатерски работи.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електро-Македонија“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-3226 од 31. VIII. 1963 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Спечко Антевски, директор на погонот, Долевски Петар, Пешевски Г. Петар и Трајковски Т. Владимир, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 799/63. (114)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 813, страна 819, книга I, е запишано под фирма: Трговско претпријатие увоз-извоз „Грамаат“ — од Загреб — Претставништво во Скопје, улица „Никола Вапцаров“ бр. 57. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување купопродажни договори во име и за сметка на претпријатието, а во рамките на одобрената дејност на работа.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие увоз-извоз „Грамаат“ — Загреб, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-8760 од 2. XI. 1963 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Кирил Цветковски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фибр. 725/63. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 463, книга I, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Слога“ во село Умин Дол, Кумановска околина. Предмет на работењето на задругата е земјоделско производство организирано на општинска земја, земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење и сопствена земја; организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните производители преку создавање на разни видови кооперации; вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и справи како и вршење на разни услуги што се во врска со земјоделското производство: договарање вишоци од земјоделското производство: пресемање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал, семе, вештачко ѓубре и др.; преработка и доработка на земјоделски производи и тутун; организирање наштедење и кредитирање; организирање тов на стока и организирање на домашна ракотворба; купување на земја и изградба на неспходни згради; промет со селскостопански производи; снабдување членовите задругари со неопходно потребни индустриски стоки преку својата продавница; стручно издигање на кадри нужни за обавување стопанската активност на задругата; снабдување и транспорт на огревен и градежен материјал за задругарите.

Задругата е основана од Собранието на општината Куманово, со решението број 17337/1 од 6. IX 1963 година, а од спојување на земјоделските задруги „Слога“ — село Умин Дол, „Ноз век“ — с. Љубодраг, Кумановска околина.

Членови на управниот одбор на задругата се Јованче Илиевски, Радомир Петковиќ, Стојко Стаменковиќ, Живоин Ристик, Новица Цветковиќ, Милоја Стојковиќ и Александар Гелевски, членови. Претседател на управниот одбор е Радомир Петковиќ.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат инженер Александар Гелевски, управник и Иван Величковски, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фибр. 795/63. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 67, страна 193, е запишана под фирма: Претпријатие за промет со отпадоци и стари употребливи предмети на големо „Отпад“ — Скопје — Откупна станица во Скопје (населба „Карпош“ II) Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на сите видови отпадоци и разни употребливи предмети од текстилна и метална стока, градежен материјал, водоводен и канализационен материјал.

Откупната станица е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Отпад“ — Скопје, а согласно со решението на Општинското собрание на општината Идадија — Скопје број 04-6218 од 23. X. 1963 година.

Откупната станица во Скопје ќе ја потпишува задолжува и раздолжува Николовски Филимон Трпе, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фибр. 733/63. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 88, страна 253, е запишана под фирма: Фабрика за бонбони и чоколади „Европа“ од Скопје — Работничко службеничка менза во Скопје (при фабриката). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги на работниците и службениците запослени во фабриката — исхрана на членовите на работниот колектив, точење на безалкохолни пијалоци, вклучувајќи и пиво.

Мензата е основана од Работничкиот совет на фабриката „Европа“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-8466 од 24. VIII. 1961 година.

Работничко-службеничката менза ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Миха Коста Бахчовански, раководител на мензата, и Трајче Давчев Мешковски, раководител на стопанско-смисловодниот сектор на фабриката, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фибр. 747/63. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 541, страна 1593, е запишан под фирма: Фабрика за синтетични текстилни влакна и производи од ацетелен во изградба „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје — Работнички ресторан во Скопје (во кругот на фабриката). Предмет на работењето на ресторанот е: давање угостителски услуги само за потребите на членовите на работниот колектив на фабриката.

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на Фабриката „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-8789 од 7. XI. 1963 година.

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Александар Миланов Ацевски, в. д. раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фибр. 679/63. (126)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 438, страна 597, книга II, е запишано под фирма: Индустриско претпријатие „Изолмонт“ село Градско. Предмет на работењето на претпријатието е: производство на битуменски, пластични и изолациони материјали; импрегнирање на градеж-

ни и поделски материјали, вградување-монтажа и полагање на битуменски, пластични и други изолациони материјали; производство на хемикалии за заштита на градежни материјали и средства за работа; хемско производство на бои и лакови.

Претпријатието е основано од Собранието на Општината Градско, со решението број 3780 од 23. XII. 1963 година

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Лазовски Драги, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 18/64. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 814, страна 825, книга II, е запишано под фирма: „Аутотехна“ — претпријатие за промет и наем на моторни возила — Загреб — Претставништво во Скопје, улица „Гоце Делчев“ бр. 29. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на купопродажни договори во име и за сметка на претпријатието, а во рамките на одобрената дејност за работа и одржување врски со своите комитенти на подрачјето на СР Македонија и АП Косово и Метохија.

Претставништвото е основано од Собранието на општината Идадија — Скопје, со решението број 64-9043 од 7. XI. 1963 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Несторовски Кири, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 24/64. (146)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 88, страна 201 е запишана под фирма Трговско претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ од Гостивар — Продавница во Гостивар на улица „ЈНА“. Предмет на работењето на продавницата е: промет со мебел, железарска и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор, музички инструменти, радиоапарати и прибор и електротехнички материјали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Маврово“ — Гостивар, а согласно со решението на Собранието на општината Гостивар број 7407/2 од 31. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Тотре Мемедов Риза.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 36/64. (170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 88, страна 201, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ — Гостивар — Продавница за самопо-

служување во Гостивар, ул. „ЈНА“. Предмет на работењето на продавницата е: промет со деликатесни производи, месо и производи од месо, живини намирници и предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, млеко и млечни производи, леб и печиво, алкохолни и безалкохолни пијалоци, риба, јајца, тутунски преработки, кибрит и прибор, стакло, порцелан и керамичка стока, дрогерски стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор и мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Маврово“ — Гостивар, а согласно со решението на Собранието на општината Гостивар број 7407 од 31. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Рушита Саитов Реџеп.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 37/64. (171)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 121, страна 797, книга I, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Напредок“, од село Марвинци. Предмет на работењето на задругата е: обработување на земјишни површини, производство на градинарски култури, житарици, индустриски култури и крмни култури; одгледување на крави за производство на млеко, приплоден материјал и телиња за гоеење; одгледување на свињи, живина и овци; лозарство, производство и преработка на грозје; овоштарство; откуп и продажба на земјоделски производи од приватен и социјалистички сектор и вршење на разни услуги и кооперирање со индивидуални производители. Споредна дејност: продажба на сопствени производи.

Задругата е основана од Собранието на општината Валандово, со решението бр. 2985/1 од 1. X. 1963 година а од спојување на Земјоделските задруги: „Напредок“ — село Марвинци, „Илинден“ — село Грчиште и „Братство“ — село Балинци

Членови на управниот одбор на задругата се Милушев Т. Ристо, претседател, Лазов Атанас, Јованов Митре, Пспов Мито, Спасов Мито, Петков Глигор, Киров Тодор и Николов Васил.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Савов Петар, управник, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 788/63. (183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 418, страна 435, книга II, е запишан под фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие“ од Неготино — Трговски дуќан во Демир Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на мало на сите видови пресно и преработено овошје и зеленчук, млеко, млечни производи, месни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, наливни и во запечатени шишиња и цигари.

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ од Неготино, со решението на Народниот одбор на општината Неготино број 04-1633/1 од 30. V. 1963 година.

Раководител на дуќанот е Тодоров Јованов Васил.

Дуќанот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 4/64. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 439, страна 603, книга II, е запишано под фирма: Електрично претпријатие за изградба и експлоатација на Црноречките хидроцентрали „Црноречки хидроцентрали“ — Кавадарци. Предмет на работењето на претпријатието е: изградба на Црноречките хидроцентрали и производство на електрична енергија.

Претпријатието е основано од Заедницата на електростопанските претпријатија на СР Македонија „Електростопанска заедница“ — Скопје, а согласно со одлуката на Управниот одбор донесена на II вонредна седница одржана на 16. I. 1964 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Пеов Васил, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 40/64. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 816, страна 859, книга III, е запишан под фирма: Претпријатие „Словенија транспорт“ од Љубљана — Претставништво во Скопје, ул. „Железничка“ б. б. (зграда на царинарницата). Предмет на работењето на претставништвото е: прифаќање и опрема на моторни возила и стоки.

Претставништвото е основано од Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-9915 од 16. XII. 1963 година.

Раководител на претставништвото е Николовски Горев Блаже.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 814/63. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 311, страна 1409, книга I е запишана под фирма: Фабрика за текстилна канфекција „Напредок“ — Гаковица — Продавница во Тетово, улица „Страшо Пинџур. Предмет на работењето на продавницата е: промет со сите видови канфекција (машка, женска и детска), машка, женска и детска трикотажа, сите врсти постелина како и душеци, јоргани, перници, чаршави и друго, како и позамантерски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за текстилна канфекција „Напредок“ — Гаковица, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-15990/1 од 25. I. 1964 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Трпе Коцев Серафимовски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 52/64. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 68, страна 197, е запишана под фирма: Претпријатие електроника и фина механика „Бран“ — Скопје — Продавница во Скопје, улица „27 март“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на акустично-визуелни електронски уреди, електрични апарати за домаќинство, сите видови машини за пишување и каси и делови за сите нив.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието електроника и фина механика „Бран“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-11386 од 13. XII. 1963 година.

Раководител на продавницата е Махмуд Муминовиќ.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 41/64. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, страна 137, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Поток“ од село Глумово — Продавница во Скопје (Плаќ катастарска парцела 426, улица „142“, полрачје на НОО Кале — Скопје). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало вар, градежен материјал и огревно дрво.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Поток“ село Глумово, Скопска околина, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 7059 од 25. XII. 1962 година.

Раководител на продавницата е Амети Идриза Енвер.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 79/64. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 315, страна 1433, книга I е запишан под фирма: Угостителски дуќан — бифе „Илинден“ во село Раотинце со паучална пресметка. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење угостителски услуги.

Дуќанот е основан од Народниот одбор на општината Теарце, со решението бр. 01-2587/1 од 6. IV. 1963 година.

Дуканот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Зафировски Апостолов Цене, раководител, во границите на овластувањето

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 60/64. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 313, страна 1421, книга I, е запишан под фирма: Угостителски дуќан со паушална пресметка „Бистра“ во село Прељубиште, Тетовска околија. Предмет на работењето на дуќанот е вршење угостителски услуги.

Дуќанот е основан од Собранието на општината Теарце, со решението бр. 01-2587/2 од 6. VI 1963 година.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Горѓевски Трпков Стоислав, раководител, во границите на овластувањето

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 61/64. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 440, страна 609, книга II, е запишан под фирма: Шумско индустриски комбинат „Страшо Пинџур“ од Кавадарци. Предмет на работењето на комбинатот е: обнова и експлоатација на шумите, заштита на шумите, изградба на шумски пастишта, смоларење и производство на вар, производство на сите видови разна граѓа, шпер плочи, ивераста плочи, фурнир, дрвена амбалажа и др.

Комбинатот е основан од Собранието на општината Кавадарци, со решението број 03-843) од 20. XII. 1963 година, а со фузија на Шумското стопанство „Бор“ — Кавадарци и Дрвниот комбинат — Кавадарци.

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Тошо Чулев, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 76/64. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 221, е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје — Продавница број 5 во Скопје, улица „Иво Рибар Лола“ бр. 130. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на намештај од сопствено производство и производи од други индустриски претпријатија, како дополнување на асортиманот на производите.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02/4-7763/1 од 26. IV. 1963 година.

Раководител на продавницата е Јордан Димитровски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 399/63. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 820, страна 883, книга III, е запишана под фирма: Фабрика за кожи и обувки „Фрушка Гора“ сд Рума — Продавница во Скопје, ул. „Бит Пазар“ бр. 11. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на своите производи, а за дополнување на асортиманот и продажба на производи од други производители, како и продажба на прибор за одржување на чевли, продажба на чорапи и други производи што се непосредно врзани за одржување на чевли.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за кожи и обувки „Фрушка Гора“ — Рума, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-5630 од 29. XI. 1963 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Коцевски Драган, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 44/64. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 817, страна 865, книга III, е запишан под фирма: Центар за занаетчиски услуги „Автокоманда“ во Скопје. Предмет на работењето на центарот е: ќе врши дејности од услужното занаетчиство а имено: барберски, фризерски кондурациски, шивачко-комунални услуги.

Центарот е основан од Станбената заедница „Автокоманда“ — Скопје со одлука број 220/1 од 27. VI. 1963 година.

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Сарџевски Никсела Кипро, управник, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 64/64 (244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 819, страна 877, книга III е запишана под фирма: Југословенско туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ од Белград — Филијала во Скопје, ул. „Маршал Тито“ број 41. Предмет на работењето на филијалата е: обавување работите што спаѓаат во рамките на одобрената дејност за работа на Југословенското туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ — Белград.

Филијалата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Путник“ — Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 6021 од 26. XI. 1963 година.

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Кирил Јанев, директор на филијалата, Никола Гугувчевски, шеф на пословница за туризам, Никола Арсовски, шеф на сметководството, и Александра Шулевска, самостоен книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 281/63. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 667, страна 931, е запишан под фирма Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск во Скопје, улица „Водњанска“ бр. 1. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на слаткарски производи и слично што се дел од предметот на работењето на претпријатието.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-3220 од 15. II. 1964 година.

Раководител на киоскот е Галип Чараглу.

Киоскот ќе го претставува, задолжува и задолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фр. бр. 98/64. (270)

## КОНКУРСИ

Управниот одбор на установата за дневен престој на деца од претшколска возраст „Боца Иванова“ — Општина Кисела Вода — Скопје

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за раководител на градинката — јасли во населбата „11 Октомври“ — Скопје

Услови:

Средна или ВПШ со повеќе години практика и положен стручен испит, куса биографија.

Молбите со потребните документи се доставуваат до установата.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (95)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ — ТИТОВ ВЕЛЕС

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. ЛЕКАР во службата за Професионална ориентација

2. ПОМ. ЛЕКАР во службата за Професионална ориентација

У С Л О В И:

Под точка 1 кандидатот треба да има завршено медицински факултет и над 5 години практика во струката;

Под точка 2 кандидатот треба да има завршено средно медицинско училиште.

Молбите, таксирани со 50 динари таксена марка, куса биографија и останатите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Управниот одбор на Заводот за запослување на работници — Титов Велес.

Лицата што се во работен однос заедно со молбата да достават и потврда дека ќе бидат ослободени од работа доколку бидат примени.

Платата се одредува според Законот за јавните службеници, а полагајната според одлуката за полагајните плати на Заводот.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (121)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР

КУМАНОВО

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за прием на работа СЕКРЕТАР

УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ НА РАБОТА:

Во предвид доаѓаат кандидати што имаат завршено: филозофски факултет — група книжевност, правен факултет, виша управна школа, ВПШ — група книжевност, или средно образование (гимназија).

Молби со кратка биографија за движењето во службата се поднесуваат до Дирекцијата на Театарот — Куманово, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Плата по Законот за јавните службеници.

Положбената плата по Одлуката за положбените плати на службениците во Театарот.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работното место

Конкурсната комисија за заснивање и откажување на работниот однос на Клиниката за детски болести на Медицинскиот факултет во Скопје

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места и то

1. Лекар — — — — — 5

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет, да не се постари од 28 години, да исполнуваат услови за специјализација и да владеат со еден од странските јазици и тоа: француски, германски, англиски или руски јазик.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од објавувањето на конкурсот, а во случај на непополнување на сите работни места до нивното пополнување. Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на персоналот на Клиниката.

Молбите со потребните документи предвидени со чл. 31 од ЗЈС, таксирани со 50 динари таксена марка се поднесуваат до Секретаријатот на Клиниката. Кандидатите што се во работен однос поднесуваат и согласност од установата дека му се дозволува учество на конкурсот. (19)

ГРАДЕЖНИОТ ЦЕНТАР  
ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСПОСОБУ  
ВАЊЕ НА КАДРИ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на следниве работни места:

1. Технички директор

2. Виши инструктор

3. Еден инструктор за ѕидари

4. Еден инструктор за тесари
5. Еден инструктор за ракувачи со градежни машини
6. Двајца инструктори за механичари за поправка на градежни машини
7. Еден технички цртач во градежништвото
8. Еден сметководител
9. Осум надворешни соработници за ракувачи со градежни машини.

За исполнување на работните места потребни се следниве услови:

Под точка 1 и 2, технички факултет, градежен или архитектонски отсек со работно искуство.

Под точка 3, 4, 5 и 6 степен на образование на висококвалификуван работник од наведените занимања и училиште за квалификувани, висококвалификувани работници или градежно техничко училиште за возрасни.

Под точка 7 потребно е кандидатот да биде оспособен за работно место технички цртач.

Под точка 8 да има завршено средно економско училиште со работно искуство.

Под точка 9 да се висококвалификувани работници.

Личен доход според правилникот за лични доходи на Градежниот центар, а за работните места под точка 1, 2 и 8 може и по споразум.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Молби со потребните документи се поднесуваат до Градежниот центар. (12)

На основа чл. 25 од Правилникот за работни односи, Конкурсната комисија при Здравствениот дом — Дебар

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места и тоа:

- лекар на специјализација по педијатрија (детски лекар)
- четири лекари од општа практика
- еден медицински техничар — лаборант
- два заботехничари
- еден забар
- две бабици и
- една детска негователка

У с л о в и:

За работното место под еден да има завршено медицински факултет, обавезен лекарски стаж, положен државен испит, како и да има потврда дека владее еден од ма кои било странски јазици.

За работното место под два да има медицински факултет, без стаж, и без да го отслужил воениот рок.

За работното место под три да има завршено средно медицинско училиште, или на него рамна школа со познавање на работи од лабораторија и отслужен воен рок.

За работното место под четири, да има завршено средно забарско училиште — **заботехничар**

За работното место под пет да има завршено средно забарско училиште како и да ја регулисала воената обврска.

За работното место под шест да има двогодишна бабичка школа, или на неа рамна призната школа за вршење на бабички работи.

За работното место под седум, да има завршено училиште за детски негователки, или на неа рамна школска спрема со кое да е способна за обавување на негователска должност.

Молбите со документите предвидени со чл. 31 од ЗЈС да се достават до Управата на оваа установа, прописно таксирани.

Личниот доход за работните места под реден број 1 и 2 спрема правилникот за распределба на личниот доход а може и по договор, а исто така за лекарите од општа практика установата обезбедува прекувремена работа (дежурства и слично, како и стан во новогрџба.

Стапувањето на работата под сите седум точки веднаш.

Конкурсот останува отворен до пополнување на напред опишаните работни места. (122)

### С О В Е Т О Т Н А П Е Д А Г О Ш К А Т А А К А Д Е М И Ј А — С К О П Ј Е

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за хонорарен наставник по предметите општа историја и методика на наставата по историја.

Кандидатите за тоа работно место треба да ги исполнуваат условите од член 174 од Законот за високото школство на СРМ.

Кандидатите можат да конкурираат поодделно за предметот општа историја и предметот методика на наставата по историја.

Предност имаат кандидатите што се во изборно звање.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката академија во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (149)

### ИСПРАВКА

Во конкурсот на Факултетскиот совет на Медицинскиот факултет — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 1/65, под огл. бр. 3 се изменува следното:

1) Место објавеното „— за тројца асистенти по предметот Педијатрија“, треба да стои: „— за двајца асистенти по предметот Педијатрија и еден стручен соработник“.

2) Кај предметот Хистологија со ембриологија зборовите „еден асистент“ се заменуваат со „двајца асистенти“.

3) Кај предметот Патофизиологија зборот „асистент“ се заменува со зборовите „стручен соработник“.

4) По предметот Неуропсихијатрија се додава нов став кој гласи: „— за еден асистент по предметот Биохемија со медицинска хемија“.

Од Факултетскиот совет на Медицинскиот факултет — Скопје (147)

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ГИНЕКОЛОШКО-  
АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИН-  
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на следните работни места:

1. Лекари на одделение по педијатрија 2

Услови: Завршен медицински факултет, обавезен лекарски стаж и положен стручен испит и знаење на еден странски јазик.

Молбите заедно со документите и биографија да се доставуваат до Гинеколошко-акушерската клиника во Скопје.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место. (14)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ  
ДИРЕКТОР НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ  
„ВАНЧО ПРКЕ“ ВО ШТИП

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на работното место.

ДИРЕКТОР НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕР-  
ЗИТЕТ „ВАНЧО ПРКЕ“ — ШТИП

Услови:

1. Да има завршено филозофски факултет — група филозофија, со над 5 години работен стаж, положен стручен испит за звањето и да работел во установи за образование на возрасните. Предност имаат оние кандидати што работеле во работнички универзитети.

2. Кандидатите со молбата треба да приложат и кратка биографија за движењето во службата.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (13)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА УСТАВНИОТ  
СУД НА МАКЕДОНИЈА

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на следниве работни места:

1. Стручни соработници — — — — — 4
2. Раководител на службата за општи работи 1
3. Водител на уписници — архивар — — — — 1
4. Технички секретари — — — — — 2

УСЛОВИ:

За работното место под 1 кандидатите треба да имаат завршен правен факултет и положен судиски, адвокатски или испит за референт I врста;

За работното место под 2 кандидатот треба да има виша стручна подготовка;

За работното место под 3 кандидатот треба да има средна стручна подготовка;

За работните места под 4 кандидатите треба да имаат средна стручна подготовка и да владеат со пишување на машина како дактилограф од II класа.

Поблиски услови се добиваат во Уставниот суд на Македонија, зграда на Собранието на СРМ, соба бр. 125.

Молбите со потребните документи и биографии за досегашното движење во службата се доставуваат до Конкурсната комисија при Уставниот суд на Македонија во рок од 15 дена од објавувањето на овој конкурс. (148)

На основа член 47 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“ бр. 33/62), Медицинскиот центар од Гостивар објавува

**ЈАВНО НАДАВАЊЕ**

за изградба на инвестициони објект-детски диспанзер во град Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ број 17.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 30,000.000 (триесет милиони) динари.

Лицитациската ќе се одржи во просториите на Медицинскиот центар — Гостивар 30 дена по денот на објавувањето во печатот, во 10 часот.

Надавањето ќе биде со давање „клуч на врата“ за фиксна сума, без оглед на грешките во предмерот и претсметката, сè според проектот и техничкиот опис.

Учесниците на надавањето се должни да достават:

1. Писмена понуда во затворен плик,
2. Гарантно писмо од народната банка во износ од 1% од претсметковната вредност на објектот,
3. Потврда за регистрација на претпријатието и
4. Полномошно.

Рок за извршување на објектот е 6 месеци по потпишување на договорот за градбата.

Елаборатот се става на увид секој работен ден од 9 до 12 часот во просториите на Медицинскиот центар Гостивар. (150)

**СОДРЖИНА**

Страна

7. Упатство за начинот на преземањето на архивите на поранешните општини и на околиите како и за ставање на располагање службениците на општинските и околските собранија и нивните фондови — 33
8. Упатство за извршување на одредбите од членовите 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 29 и 30 од Законот за подрачјата на општините во Ссцијалистичка Република Македонија — 34